




ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕТНОСТ

[Type the document subtitle]

**Ековис Аудит Македонија
ДОО**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2019 година НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

Согласно барањата на член 35 од Законот за ревизија, Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО – Скопје, го објавува овој Извештај за транспарентност, кои содржи информации во врска со:

- опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем
- датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно член 20 од Законот за ревизија
- список на субјекти на кои е извршена ревизија во претходната година
- изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната година
- финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: услуги од ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги во уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

I. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО

а) Адресни податоци

Полн назив:	Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Опис на правна форма	Друштво со ограничена одговорност
Место на основање	Скопје
Дата на основање	15.06.1995 год.
Основна главнина	319.300,00 ден.
Главна шифра на дејност според ЦР	69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување
Регистерски број во ИОРРМ	ДР009
Регистерски број на лиценцата во СУНР	06
Архивски број на лиценца за работа на вршење ревизија издадена од Советот за унапредување и развој на ревизијата	03-629/1 од 03.10.2017 год.
Адреса на подружници	нема
Основани друштва во земјата и странство во целосна или доминатна сопственост на друштвото	нема
Број на вработени на 31.12.2019 на неопределено работно време	8
Броја на вработени на неопределено работно време на денот на Извештајот за транспарентност	8
Број на вработени на определено работно време	нема

б) Основање и правна структура

Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ Македонија ДОО Скопје е основано е на 15 јуни 1995 година, под името друштво за ревизија Инфос Д ДОО Скопје, како фирма за овозможување услуги на своите клиенти во областа на судски вештачења, сметководство, финансиите и други консалтинг услуги. Во месец мај 2000 година друштвото доби временна лиценца за вршење ревизија, а во текот на месец Април 2003 и трајна дозвола за работа од страна на Министерството за финансии на РМ. Од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата е издадена лиценца бр 07-311/1 од 26.06.2013 год. и истата е обновена на 03.10.2019 год. под бр. 03-269/1

в) Сопственост

Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ Македонија е организирано како друштво со ограничена одговорност и согласно Законот за ревизија, е во доминантна сопственост на Димитар Андоновски, овластен ревизор

Сопственичката структура на друштвото на 31.12.2019 година е следнава:

СОДРУЖНИК	ПОЕДИНЕЧЕН ВЛОГ	%
Димитар Андоновски, овластен ревизор	213,500	66.87
Кирил Андоновски, ревизор	26,600	8.33
Елена Адамова, овластен ревизор	26,600	8.33
Маја Ивановска, ревизор	26,600	8.33
Тина Нешовска, овластен ревизор	26,000	8.14
ВКУПНО	319,300	100.00

г) Осигурување од професионална одговорност

Минимална сума за покривање на штетен настан	24.600.000,00 ден односно 400.000 Евра
Број на полиса	13053000038935/0
Друштво за осигурување	Евроинс
Период на осигурување	31.10.2019-31.10.2020

д) Список на овластени ревизори вработени во друштвото на ден 31.12.2019 година

Ред. бр.	Број на регистер во СУНР	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР	Број на лиценца
1	08-2 од 21.03.2019	Елена Адамова	220
2	08-8 од 25.09.2019	Тина Нешовска	226

II. ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МРЕЖА И ПРАВНИТЕ СТРУКТУРНИ АРАНЖМАНИ ВО МРЕЖАТА КАДЕ ШТО ПРИПАГА

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО е независен член на меѓународна мрежа ЕКОВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ од септември месец 2019 година.

ECOVIS INTERNATIONAL е меѓународна мрежа, на ревизори, сметководители, адвокати и даночни консултанти од Германија и е рангирана на 15 место во скалата од топ 20 ревизорски мрежи во светот кои овозможуваат ревизорски, сметководствени и консалтинг услуги и има мрежа во 75 држави како и 7500 вработени. За 2019 година има прикажано приход од 1.079 млд. долари

III. Услуги кои ги обавува ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА

Основна дејност на друштвото ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА е ревизија на финансиски извештаи на средни и големи трговци, друштва за осигурување, други финансиски институции, трговци кои составуваат консолидирани финансиски извештаи, ревизија на проекти финансирани од различни донатори согласно барањата на донаторот и due diligence.

Покрај вршење на работите на ревизија, друштвото ги врши и следниве услуги: сметководствени услуги, деловен и менаџмент консалтинг, даночен консалтинг, финансиски консалтинг, консалтинг во усовршување на системот на интерно-сметководствени контроли и на системот на сметководство, проценка на друштва и форензична ревизија.

IV. ОПИС НА УПРАВУВАЧКАТА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА

Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА е регистрирано согласно Законот за трговски друштва како друштво со ограничена одговорност, каде што управувачката структура е следна:

- Собир на содружници кој се состои од сите содружници со право на глас пропорционално на нивниот влог и
- Управител на друштвото

Собирот на содружници се состанува најмалку еднаш годишно за усвојување на годишната сметка на друштвото.

Управител на друштвото на 31.12.2019 година е Димитар Андоновски, овластен ревизор. Во месец февруари 2020 година извршена е промена на управителот. Нови управители се Маја Ивановска и Кирил Андоновски.

IV. ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО ДРУШТВОТО

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, друштвото има усвоено Правилник за постапките на контрола на квалитетот на ревизиите, подготвен врз основа на Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Правилникот за постапките на контрола на квалитетот на ревизиите е изготвен согласно барањата на:

- МСКК 1 – Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
- МСР 220 – Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.

МСКК 1 се однесува на одговорностите на друштвото да воспостави и одржува систем на контрола на квалитет во друштвото кој обезбедува разумно уверување, дека друштвото и нејзиниот персонал се придржуваат на професионалните стандарди и законските барања и дека извештаите кои друштвото ги издава се соодветни на дадени прилики. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:

- Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на друштвото
- Релевантните етички барања
- Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани
- Човечките ресурси
- Извршување на ангажманот и
- Надгледување.

МСР 220 се однесува на одговорностите на друштвото и ревизорскиот персонал само за ревизорските ангажмани.

Одговорен за квалитетот севкупната ревизорска работа на друштвото е управителот на друштвото (овластен ревизор) кој во името на друштвото ги потпишува ревизорските извештаи.

Управителот на друштвата донесува програма во вид на прашалници за постапките и процедурите за вршење на внатрешната контрола на квалитетот. Со оглед дека ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА е релативно мало друштвото, со мал број на ревизорски ангажмани и во кое засега има вработени само два овластени ревизори, нема посебно одделение за внатрешна контрола на квалитет, при што внатрешната контрола ја врши еден од овластените ревизори кој не бил вклучен во работа на конкретниот ангажман што е предмет на внатрешна контрола.

Во следниот период очекуваме да се задржи трендот на добивање на нови ревизорски ангажмани а исто така очекуваме да добиеме уште најмалку два овластени ревизори од редот на вработените кои моментално полагаат испити за овластен ревизор. Заради тоа ние планираме еден овластен ревизор да врши работа само на контрола на квалитетот на ревизорските ангажмани со што ќе се прошири опсегот и бројот на ревизорски ангажмани кои ќе подлежат на внатрешна контрола на квалитетот.

Кај поединечните ревизорски ангажмани цел на проверка на контрола на квалитетот се банките, осигурителните компании и акционерските друштва кои котираат на берза.

Врз основа на барањата на Законот за ревизија, Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА, доследно се придржува кон усвоениот Правилник за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани, како на ниво на друштво, така и на ниво на поединечните ангажмани, за да се осигура дека вработените се придржуваат кон интерните акти на друштвото при спроведување на поставените задачи од страна на раководителот на ревизорските тимови.

(прилог: изјава)

V. НЕЗАВИСНОСТ НА РЕВИЗОРОТ

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА посебно внимание му придава на независноста а со тоа и на проверка во сите ситуации каде што е можно загрозување на независноста на ревизорот, бидејќи сметаме дека независноста е основа за квалитетот, објективноста, професионализмот и довербата во ревизорската работа. Независноста ја разбираме со исполнување на следниве критериуми:

- Чесност и објективност
- Професионална стручност и должно внимание
- Избегнување на етички судири со клиентите
- Доверливост
- Професионално однесување
- Почитување на барањата од Стандардите за етика

Независноста на ревизорот ние сметаме дека е загрозувана во следниве случаи:

- Ако истовремено освен ревизорски услуги на клиентот се даваат и сметководствени услуги и или услуги на процена и судски вештачења
- Ако членови на ревизорскиот тим се во блиско сродство со некои од раководството на клиентот,
- Ако било кој од ревизорскиот персонал има било каков финансиски интерес со клиентот или е вклучен во управувачките и надзорни структури во органите на клиентот
- Ако еден ист ревизорски тим 7 години по ред врши ревизија кај ист клиент.

Независноста на ревизорскиот персонал се испитува на неколку нивоа и тоа: по пат на изјави, на годишно ниво за сите клиенти со кои друштвото има склучено договори за ревизија, пред назначување на членовите на конкретен ревизорски тим, а членовите на ревизорските тимови во одлуките за назначување се предупредени да го известат управителот доколку во текот на ревизијата се создадат околности со кои може да биде загрозувана нивната независност.

(Прилог изјава)

VI. ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ И ДРУГИОТ РЕВИЗОРСКИ ПЕРСОНАЛ

Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА им овозможува на овластените ревизори нивно натамошно професионално усовршување преку присуство на семинари во земјата и странство организирани од Институтот на овластени ревизори или акредитирани институции. Исто така за другиот ревизорски персонал се организираат интерни семинари од областа на ревизијата во рамките на друштвото а и се испраќаат на семинари кои ги организираат овластени консултатски куќи од областа на даноците и сметководството.

Друштвото располага и со солиден фонд на стручна литература од областа на ревизијата, даночната регулатива и сметководството .

(Прилог изјава)

VII. ДАТУМ КОГА Е ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ЗА УВЕРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно член 20 од Законот за ревизија, друштвата за ревизија подлежат на систем за контрола на квалитет, заради усогласеност на работењето на ревизорите со процедурите на вршење на ревизија пропишани со Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и Законот за ревизија.

Последната контрола извршена од страна на овластени лица за контрола на квалитет од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија беше во текот на месец Јануари 2020 година. Со контролата беше опфатена внатрешната контрола на Друштвото како и проверка на конкретни ангажмани за годината што заврши на 31 декември 2018 година

VIII. СПИСОК НА СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

Друштвото за ревизија Ековис Аудит Македонија ДОО во текот на 2019 година има извршено ревизија на финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2018 година, на следните друштва:

а) Законски ревизии:

АДЕЛ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Тетово, АСЕМ ЕКСИМ ДОО Скопје, БАНАНА КИЦК ДОО Тетово, БМЈ МЕДИА ГРУП ДОО Скопје, Вардар Долмит ДООЕЛ Скопје, ВЕНТИЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ГА-МА АД Скопје, Димко Митрев АД Велес, Диамед Ренал Сервис ДООЕЛ Скопје, Елбијор ДООЕЛ Скопје, Електроелемент ДОО Скопје, ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, Ескаватори ДОО Скопје, Кединг ДООЕЛ Скопје, Ефтинија импекс ДОО Скопје, ЕуроМац хотели ДООЕЛ Скопје, ЕУРПИЕН АЈ Хоспитал ДОО Скопје, Илино промет ДОО Скопје, ЈП Улици и патишта Скопје, ЈП за Пасишта Скопје, БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, КИА Моторс ДОО Скопје, ЛЕТТО ФУДС ДООЕЛ Скопје, Магрони ДОО Скопје, Мук Глобал Трејдинг ДОО Скопје, МАК ДИА ДОО Скопје, Навико Шипинг ДОО Скопје, НОВОМАК ДООЕЛ Скопје, Оркан Импекс ДООЕЛ Кавадарци, АД Оранжерији,

ХАМЗАЛИ Струмица, ПИК-КО ДООЕЛ Скопје, Принцесс Груп ДОО Гевгелија, Прицесс казино ДОО Гевгелија, Промедика ДОО Скопје, Римеко ДОО Скопје, Силекс АД Кратово, Силекс Неметали СТ, Кратово, Силекс Силпен СТ Кратово, Синерџи Медикал ДОО Скопје, СИМАО БЖ СОЛАР, ДОО, Скопје, СпектарТермо ДОО Скопје, ТВ Сител ТРД Скопје, ТВ АЛФА ТРД, Скопје, Супер Трејд ДООЕЛ Скопје, ТЕЦ Неготино АД Неготино, ГД Тиквеш АД Кавадарци, Центроунион ДОО Скопје, Апетит Грип ДООЕЛ Скопје

б) Договорни ревизии

АГРИМАТКО ДООЕЛ Скопје, Балкан Риал Истеит ДООЕЛ, Фудбалска Федерација на Македонија, Миркат ДООЕЛ СкопјеХ.Ф. Вибе Подружница Скопје, Институт за европска Политика Скопје, ДЕ Интернационал ДООЕЛ Скопје, ФК Шкупи АД Скопје, ФК Силекс АД Кратово, ФК МАКЕДОНИЈА АД Скопје, КАННАТЕК ДОО, Скопје, Монтинг Енергетика Тиквеш ДОО Скопје, КОНДЕВО МК ДОО Штип, Институт на овластени ревизори на Македонија, Кесслер Македонија ДООЕЛ Скопје, ПЗУ Диамед Скопје, Премиум АГС ДООЕЛ Скопје

IX. ФИНАНСИСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД РЕВИЗИЈАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ

ВИД НА ПРИХОД	2019	%	2018	%
Ревизија на Финансиски извештаи	9,381,146	58.93	8,818,879	62.92
Дополнителни услуги за уверување	1,751,688	11.00	1,072,325	7.65
Сметководствени и други неревизорски услуги	4,551,984	28.59	4,101,320	29.26
Финансиски приходи	235,569	1.48	23,673	0.17
ВКУПНО	15,920,387	100	14,016,197	100

Х. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР

Овластените ревизори за својата работа на ревизија на финансиски извештаи и други консултантски услуги ги примаат следниве надоместоци:

- Бруто плата во фиксен износ не помал од просечна плата во Република Македонија зголемена за 50%
- Варијабилен дел не поголем од 10% од секоја извршена и наплатена услуга а во зависност од финансиската состојба на друштвото.

Скопје, 29.03.2020 година

Извештајот е објавен на веб страната на ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА (www.ecovis.com/skopje)

Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Кирил Андоновски, управител
Маја Ивановска, Управител

ИЗЈАВА

ОД ОВЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Одговорниот за квалитетот на ревизиите, Управителот на друштвото изјавува дека системот на контрола на квалитетот на друштвото функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека друштвото и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Скопје, 29.03.2020 година

Изјавиле:

Кирил Андоновски, управител
Маја Ивановска, Управител

ИЗЈАВА

ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА, применува сопствената методологијата на интерни процедури. Друштвото за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА, потврдува дека усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно ги применува.

Скопје, 29.03.2020 година

Изјавиле:

Кирил Андоновски, управител

Маја Ивановска, Управител

ИЗЈАВА

ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА КОНТИНУРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки а согласно чл.28 од Законот за ревизија, друштвото има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори и вработените од секторот за ревизија во рамките на Институтот за овластени ревизори на РМ и од акредитирани институции во странство
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консултантски куќи од Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, финансиска поддршка при припрема на ревизорскиот испит, финансиска поддршка при доедукација во областа информатички технологии
- присуство на семинари во организација на Ековис Интернационал
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници

Друштвото за ревизија Ековис Аудит Македонија ДОО, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува.

Скопје, 29.03.2020 година

Изјавиле:
Кирил Андоновски, управител
Маја Ивановска, Управител